

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на основачот, СОУ Коста Сусинов Радовиш објавува:

О Г Л А С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО СОУ КОСТА СУСИНОВ РАДОВИШ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Во прва година ќе се запишат **297** ученици во **9** паралелки (**229** ученици во **7** паралелки со настава на македонски јазик и **68** ученици во **2** паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

1. ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 170 ученици, 5 паралелки, минимум 60 поени

- Со настава на **македонски јазик** 136 ученици во 4 паралелки;
- Со настава на **турски јазик** 34 ученика во 1 паралелка.

2. ГЕОЛОШКО-РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА СТРУКА-25 ученици, 1 паралелка
- геолошко рударски техничар

*(соработка со компании БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ, БУЧИМ ДОО Радовиш)

- **25 ученици, 1 паралелка, 45 поени минимум**

- Со настава на **македонски јазик** 25 ученици во 1 паралелка со четири годишно траење.

3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА-68 ученици, 2 паралелки

-електротехничар-енергетичар

- **34 ученици, 1 паралелка, 45 поени минимум**

- Со настава на **македонски јазик** 34 ученици во 1 паралелка со четири годишно траење.

-електротехничар-енергетичар

- **34 ученици, 1 паралелка, 45 поени минимум**

- Со настава на **турски јазик** 34 ученици во 1 паралелка со четири годишно траење.

4. МАШИНСКА СТРУКА-34 ученици, 1 паралелка

- машински техничар

- **34 ученици, 1 паралелка, 45 поени минимум**

- Со настава на **македонски јазик** 34 ученици во 1 паралелка со четири годишно траење.

1.УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во СОУ Коста Сусинов во учебната 2021/2022 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука, Конкурсот и со овој оглас.

Условите за запишување на учениците во прва година се:

-да имаат завршено основно образование;

-да не се постари од 17 години;

-да се определите за план и програма за еден од следните видови образование:

а)гимназиско образование;

б)стручно образование и обука;

-да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Оглас.

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

- дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерството за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје;
- средна вредност од поени добиени за поведење од VI до IX одделение.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Огласот, за соодветните наставни планови и програми, и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот.

Во случај кога во училиштето се пријават поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој оглас, ќе се организира квалификационо тестирање по наставниот материјал од осмо и деветто одделение по следните наставни предмети и тоа:

- за гимназиско образование –мајчин јазик и математика и;
- за другите струки - мајчин јазик и математика.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу **50 поени** (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата), ученикот може да добие најмногу **20 поени** (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие:

- За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени
- За освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место- 3 поена, за II место-2 поена и за III место- 1 поен).

За средна вредност од поените за поведење од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примарно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поени и незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Утврдениот минимум број поени за првото пријавување, е составен дел на овој Оглас.

ПРЕГЛЕД

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

Реден број	1.ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -подрачје/комбинација-	задолжителни наставни предмети	наставни предмети кои се од значање за структурата
1	природно –математичко подрачје (комбинација А)	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -физика
2	природно –математичко подрачје (комбинација Б)	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -биологија
3	општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А)	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -историја
4	општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б)	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -историја
5	јазично-уметничко подрачје (комбинација А)	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -историја
6	јазично-уметничко подрачје (комбинација Б)	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -историја
Реден број	2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ -струка-	задолжителни наставни предмети	наставни предмети кои се од значање за структурата
1	Геолошко-рударска и металуршка струка	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -физика
2	Електротехничка струка	-мајчин јазик	-математика

		-странски јазик	-физика
3	Машинска струка	-мајчин јазик -странски јазик	-математика -физика

2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

- пријава за запишување (пријавата ја изготвува МОН и ја објавува на официјалната веб страница. Пријавата е бесплатна и се подига во училиштето);
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значаје за структурата, насоката, односно избраното подрачје;
- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

3. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во **еден уписан рок**, со три пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши:

- на **14 јуни 2021** година во период од 12:00 часот до 19:00 часот,
- на **15 и 16 јуни 2021** година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и,
- на **17 јуни 2021** година во период од 07:00 часот до 15:00 Часот,

согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **17 јуни 2021** година, во период од 16:00 часот до 19:00 часот.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштето на **21 јуни 2021** година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на **21 јуни 2021** година.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши:

- на **23 и 24 јуни 2021** година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и,
- на **25 јуни 2021** година во период од 07:00 часот до 15:00 часот,

согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **25 јуни 2021** година во период од 16:00 часот до 19:00 часот.

Квалификационото тестирање за второто пријавување ќе се организира во училиштето на **26 јуни 2021** година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на **26 јуни 2021** година.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши:

- на **30 јуни 2021** година во период од 07:00 часот до 19:00 часот ,

согласно изготвен распоред од страна на училиштето. А ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **1 јули 2021** година.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на годината, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на **23 август 2021 година** за што доставуваат доказна документација.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 часа.

4. НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ

Училиштето е должно интерните огласи да ги објават на јавни места во училиштето најдоцна до **23 април 2021** година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Оглас.

Училиштето по првото пријавување може да го намали утврдениот број на минимум поени дадени во Огласот најмногу **10 поени**, освен за упис во гимназиското образование, каде намалувањето на утврдениот број на поени минимум не е дозволено.

Училиштето е должно со интерен оглас за второ пријавување, односно трето пријавување да ги истакнат утврдените минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма. Објавувањето на минимум поени треба да се изврши на **21 јуни 2021** година за второто пријавување, односно на **25 јуни 2021** година за третото пријавување.

За учениците кои завршиле деветто одделение во РСМ, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

Директорот на училиштето формира **Училишна комисија за запишување на учници**, која ја сочинуваат **5 (пет) членови и тоа:**

-директорот на училиштето;

-4 (четири) членови од редот на наставниците и стручните соработници во училиштето.

Претседател на комисијата е директорот на училиштето, а комисијата може да има и заменик претседател и заменик членови.

Училишната комисија одговара за правилно и навремено спроведување на Огласот за запишување на ученици во училиштето во уписните рокови, ја утврдува ранг листата на примени ученици и решава по приговори од ученици по ранг листата во рок од 24 часа по истекување на истата и ги врши следните надлежности:

-формира посебни комисии (**комисија за прием на документи, комисија за рангирање и комисија за квалификационо тестирање на учениците во училиштата во кои ќе се пријават поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од утврдениот број на овој Оглас**);

-објавува интерен оглас согласно овој Оглас за секое пријавување и го објавува на јавно место во училиштето;

-објавува ранг листи на пријавени и запишани ученици;

-доставува извештаи за пријавени и запишани ученици до Министерството за образование и наука и до општината;

-ги враќа примените документи (освен пријавата) на учениците коишто не се запишани во училиштето по секое пријавување во рок од 48 часа по конечните ранг листи;

-ги утврдува резултатит од од организациското квалификационо тестирање;

Комисијата за прием на документи ги врши следните надлежности:

-го организира приемот и врши прием на документи;

-ја проверува комплетноста и исправноста на документите и одговара за приманите документи;

-ги архивира приманите документи и издава потврда за примените документи;

-дава потребни информации и насоки на учениците и родители за запишување на учениците;

Комисијата за рангирање ги врши следните надлежности:

-врши рангирање на учениците согласно доставените документи определени во Огласот;

-изготвува ранг листа на пријавените кандидати и запишаните кандидати со забелешка на ранг листата заклучно со кој реден број се примени ученицит и правото на Приговор и ја доставува Училишната комисија;

-ја известува Училишната комисија доколку се пријават повеќе ученици од утврдениот број со овој Оглас.

Во училиштето доколку се пријават поголем број на ученици од предвидените планирани во овој оглас а кои ги исполнуваат предвидените услови, се организира квалификациско тестирање. Тестирањето се однесува за сите ученици кои имаат ист број на поени а се под и над последниот реден број предвиден за прием согласно огласот.

За реализација на квалификационото тестирање во училиштето доколку се појават поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвидени со овој оглас, министерот со решение формира комисија во состав од од 5 члена и тоа:

-2 претставници од Министерството за образование и наука,

-2 претставници од Бирото за развој на образованието и,

-1 претставник од училиштето во кое се спроведува квалификационо тестирање.

Претседател на комисијата е претставник од министерството, а комисијата има заменик претседател и заменици членови.

Квалификационото тестирање на учениците ќе се реализира во училиштето, врз основа на испитна програма и тестови изготвени од Бирото за развој на образованието.

5. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ

Надзор над спроведување на овој Оглас врши Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат и овластениот просветен инспектор на општината.

НАПОМЕНА: Пријавувањето се врши лично од ученикот или родителот, старателот, и обврска на учениците кои ја повторувале годината е да се запишат во првиот уписан рок.

Во Радовиш
05.04.2021 год.

СОУ Коста Сушинов Радовиш
Директор Гоце Лазаров